

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 87 Год. LXII

Вторник, 1 август 2006

Цена на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1352. Одлука за избор на претседател на Собранието на Република Македонија	2	1369. Одлука за давање согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2006 година.....	6
1353. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар без надоместок.....	2	1370. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје.....	6
1354. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	2	1371. Одлука за престанок на користење и давање на користење на недвижна ствар.....	7
1355. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	3	1372. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година на Државниот универзитет во Тетово на Студиската програма за високо стручно образование за медицински сестри, во учебната 2006/2007 година.....	7
1356. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	3	1373. Одлука за основање на Центар за стручно образование и обука.....	7
1357. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	3	1374. Одлука за давање во закуп на недвижни ствари.....	8
1358. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	3	1375. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар	8
1359. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	1376. Одлука за давање на недвижни ствари во закуп со услов.....	8
1360. Одлука за давање на користење на недвижна ствар.....	4	1377. Одлука за давање согласност на Договор за давање на трајно користење на движни ствари без надомест.....	9
1361. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	4	1378. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.....	9
1362. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	4	1379. Решение за именување членови на Училишниот одбор на Државниот музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ - Скопје.....	9
1363. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	5	1380. Решение за именување членови на Училишниот одбор на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје.....	9
1364. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	5		
1365. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	5		
1366. Одлука за давање на користење на недвижен имот на државен орган.....	5		
1367. Одлука за отстапување во трајна сопственост на патничко моторно возило.....	5		
1368. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок.....	6		

- | | | | |
|---|----|--|------|
| 1381. Решение за разрешување од должно-ста секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија..... | 9 | и имот како и составот на Комисијата за полагање на стручен испит за раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот..... | 11 |
| 1382. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на професионалните војници и воените старешини..... | 10 | Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската унија кон кои се придружува/прифаќа Република Македонија на покана на ЕУ | |
| 1383. Наредба за забрана на увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење или замрзнување и увоз на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка..... | 10 | 15. Преглед на декларации, заеднички позиции, обраќања, реакции и изјави на ЕУ (Брисел) кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2006 година..... | 1 |
| Дирекција за заштита и спасување | | 16. Преглед на изјави на Претседателството на ЕУ (Њујорк, Женева, Виена, Стразбург), кон кои Република Македонија се придружила во периодот 1 јануари - 30 јуни 2006 година..... | 5 |
| 103. Правилник за Програмата за оспособување на раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе | | Огласен дел | 1-40 |

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1352.

Врз основа на член 67 став 1 од Уставот на Република Македонија и член 20 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 август 2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател на Собранието на Република Македонија се избира

Љубиша Георгиевски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2674/1 1 август 2006 година Скопје	Претседавач на Конститутивната седница на Собранието на Република Македонија, Стојан Андов, с.р.
---	--

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1353.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНА СТВАР БЕЗ НАДОМЕСТОК

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар без надоместок – патничко моторно возило марка AUDI; модел

A-6 V6 година на производство 1998; број на шасија WAUZZZ4BZWN124875; број на мотор АФБО28360; снага 106 KW; боја сива металик 7 F, последна регистрација СК 851-РС, склучен помеѓу Министерството за правда и Општина Куманово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3359/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Вlado Бучковски, с.р.

1354.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за давање на трајно користење движна ствар без надомест – опрема за Институтот за судска медицина, склучен помеѓу Министерството за правда и Институтот за судска медицина, и тоа:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - персонални компјутери | - 7 парчиња, |
| - ТФТ – монитори | - 7 парчиња. |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3357/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Вlado Бучковски, с.р.

1355.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ
СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на договорот за давање на трајно користење движна ствар без надомест – опрема за Академија за обука на судии и јавни обвинители, склучен помеѓу Министерството за правда и Академија за обука на судии и јавни обвинители и тоа:

- персонални компјутери - 35 парчиња,
- ТФТ – монитори – 36 парчиња,
- сервер – 1 парче,
- дигитални фотокопири – 3 парчиња,
- принтери ХП-1320 – 3 парчиња,
- принтери ХП-1020 – 10 парчиња,
- дигитален конференциски систем и систем за симултан превод,
- канцелариски мебел,
- телефонска централа,
- противпровален систем за заштита од кражба и напад,
- систем за контрола за пристап при регистрација на работно време,
- дигитален систем за видео надзор, снимање и трансмисија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3358/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1356.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар – зграда со површина од 152 м² и двор со површина од 347 м² лоцирана на КП бр.9635, запишани во имотен лист бр.1229 за КО Винаца, имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Винаца.

Член 2

На општина Винаца недвижниот имот од член 1 се дава заради потребата на дејноста што Општината ја обавува во согласност со закон.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3308/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1357.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар – зграда со површина од 2517 м² и двор со површина од 1382 м² лоцирани во КП бр. 17651 запишани во имотен лист бр.15107 за КО Куманово имот во сопственост на Република Македонија, се дава на користење на општина Куманово.

Член 2

На општина Куманово недвижниот имот од член 1 се дава заради потребата на дејноста што Општината ја обавува во согласност со закон.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3309/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1358.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар -

1. Објект во вкупна површина од 20190 м², лоциран на ул.„Л.Андонов“ КП бр.15439/1, план 038, скица 243 евидентиран во Имотен лист бр.7094, Стадион и фудбалско игралиште;

2. Објект во вкупна површина од 1797м², лоциран на ул.„Ленинова“ КП бр.13542/2, план 031, скица 164 евидентиран во Имотен лист бр.7094, Спортска сала;

3. Објект во вкупна површина од 1077м², лоциран на ул. „Р.Кратовче“ и „С.Наумов“ КП бр.11761, план 026, скица 102 евидентиран во Имотен лист бр.7094, Спортска сала ДТВ „Партизан“.

Овие објекти кои се во сопственост на Република Македонија, се дадат на користење на општина Кочани.

Член 2

На општината Кочани недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3400/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1359.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар:

1. Објект во вкупна површина од 71739 м², лоциран на ул. “Моша Пијаде“ КП бр. 19554/1 и 2, план 070 и 062, скица 451 евидентиран во Имотен лист бр. 35492 и 36061, Спортско рекреативен центар со спортска сала;

2. Објект во вкупна површина од 20549 м² лоциран на КП бр.14357, план 052, скица 322 евидентиран во Имотен лист бр. 506, Градски стадион;

3. Објект во вкупна површина од 6306 м², лоциран на КП бр. 11017, 11018 и 11019, план 044, скица 265 – Стари Лозја, евидентиран во Имотен лист бр. 506, Градско стрелиште;

4. Објект во вкупна површина од 6.523 м², лоциран на ул. “Народна Револуција“ КП бр. 21419/1, план 071, скица 492 евидентиран во Имотен лист бр. 506, ДТВ “Партизан“ – Соколана.

Овие објекти кои се во сопственост на Република Македонија, се даваат на користење на општина Куманово.

Член 2

На општина Куманово недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3401/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1360.

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА
СТВАР

Член 1

Недвижната ствар – објект во вкупна површина од 24924 м² и тоа 735 м² под објект, пасиште 22987 м² и пат 1202 м² лоциран на КП.бр. 4609, 4609/1 и 4612/1 план 21, скица 40, во место викано Шпилје евидентиран во Поседовен лист бр. 1615 за КО Дебар – Објект Фудбалско игралиште со соблекувални, имот во сопственост на Република Македонија се дава на користење на општина Дебар.

Член 2

На општина Дебар недвижниот имот од член 1 се дава заради развој на локалниот и масовниот спорт на својата територија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3403/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1361.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 18 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јавни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вкупен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот имот – стан на ул. „Шеноа“ бр. 26 во Загреб, со вкупна површина од 83.74 м², со утврдена вредност по извршениот попис и процена во присилна наплата од 7.962.829,00 денари, се дава на користење на Министерството за надворешни работи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3335/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1362.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 18 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јавни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вкупен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот имот „Амбуланта“ во Прилеп, со вкупна површина од 1021 м², со утврдена вредност по извршениот попис и процена во присилна наплата од 35.169.636,00 денари, се дава на користење на Министерството за здравство.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3335/2
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1363.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 18 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јавни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вкупен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот имот „Детска градинка со библиотека“ во Прилеп, со вкупна површина од 479,86 м², со утврдена вредност по извршениот попис и процена во присилна наплата од 11.256.037,00 денари, се дава на користење на Министерството за труд и социјална политика.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3335/3
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1364.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 18 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јавни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вкупен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот имот – стан на ул. „Генерал Жданов“ бр.10 во Белград, со вкупна површина од 121 м², со утврдена вредност по извршениот попис и процена во присилна наплата од 11.144.811,00 денари, се дава на користење на Министерството за надворешни работи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3335/4
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1365.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 18 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јавни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вкупен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот имот – Деловен простор во Бизнис центар Прилеп, со вкупна површина од 1740 м², со утврдена вредност по извршениот попис и процена во присилна наплата од 78.591.649,00 денари, се дава на користење на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3335/5
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1366.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06) и член 18 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН
ИМОТ НА ДРЖАВЕН ОРГАН

1. Заради наплата на пристигнат даночен долг по решение за присилна наплата бр.16-7540/451-1, 16-7540/550-1,16-7540/542-1 донесено од Управата за јавни приходи – Регионална дирекција – Прилеп, во вкупен износ од 422.026.633,00 денари од даночниот должник Тутунски комбинат АД Прилеп, недвижниот имот – Универзална спортска сала во Прилеп, со вкупна површина од 2849 м², со утврдена вредност по извршениот попис и процена во присилна наплата од 64.870.630,00 денари, се дава на користење на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3335/6
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1367.

Врз основа на член 55 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ВО ТРАЈНА СОПСТВЕНОСТ
НА ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО

Член 1

Патничкото моторно возило марка Dzeta, тип – CL, со регистарска ознака SK-380-MY, со број на шасија WVVZZZ1GZMW046507, со број на мотор PN 272946, година на производство 1990, сила на мотор 51 KW,

работна зафатнина на моторот 1595 cm³, боја на каросерија 01 бела, места за седење 5, сопственост на Република Македонија, досегашен корисник - Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, без надоместок се отстапува во трајна сопственост на Советот на научно-културните средби "Десет дена Крушевска Република".

Член 2

Примопредавањето на движната ствар од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и Советот на научно-културните средби "Десет дена Крушевска Република".

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2781/1
14 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1368.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ТРАЈНО КО- РИСТЕЊЕ БЕЗ НАДОМЕСТОК

Член 1

Со оваа одлука Владата на Република Македонија дава согласност на Договор за давање моторно возило на трајно користење без надоместок, марка Volkswagen, тип 1J Golf, број на шасија WVWZZZ1JZ1W522667, број на мотор AJM349034, година на производство 2000, работна зафатнина на моторот во cm³ 1896, боја на каросеријата 5P.. ZOLTA, меѓу Министерството за транспорт и врски и општината Тетово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3383/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1369.

Врз основа на член 11, точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.03.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИНВЕСТИЦИО- НАТА ПРОГРАМА НА ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2006 ГОДИНА

1.Владата на Република Македонија дава согласност на Инвестиционата програма на ЈП Службен весник на Република Македонија за 2006 година бр.02-946/1 од 17.02.2006 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 17.02.2006 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-1196/1
29 март 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1370.

Врз основа на член 10, став 2, 11, 12 и 13 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05 и 35/06) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИ- ВАТНО СРЕДНО СООБРАКАЈНО УЧИЛИШТЕ „АРДИ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватно средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од Д.О.О „АРДИ ЈУНИОР“ од Скопје.

Член 3

Во Приватното средно сообраќајно училиште од член 1 на оваа одлука наставата ќе се организира и остварува на ист начин на кој се одвива во јавните средни училишта во Република Македонија согласно со Законот за средно образование.

Член 4

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава во Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје е согласно Нормативот за наставниот и друг кадар во средното образование.

Во прва година на образование наставата ќе ја изведуваат 10 наставници, во втора година на образование 11 наставници, во трета година на образование 13 наставници и во четврта година на образование 13 наставници.

Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје е согласно нормативите утврдени за оваа дејност.

Член 6

Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје ќе биде сместено во објект на улица „Груица Војвода“ бр. 3 во Скопје.

Член 7

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 2006/2007 година ќе изнесува три паралелки, односно по една паралелка од сите образовни профили, со по 34 ученика во секоја паралелка, додека за наредните учебни години за бројот на паралелките ќе одлучува основачот.

Член 8

Наставата во Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје ќе се изведува на јазикот кој е предвиден со Законот за средно образование.

Член 9

Програмата за воспитно-образовната дејност на Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје е соодветна на Програмата за средно образование која се остварува во јавните средни училишта во Република Македонија.

Член 10

Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје ќе отпочне со работа од 1 септември 2006 година, по добивањето на решение за верификација од Министерството за образование и наука.

Член 11

Средствата потребни за работа на Приватното средно сообраќајно училиште „АРДИ“ во Скопје ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2473/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1371.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ДАВАЊЕ
НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР****Член 1**

На досегашниот корисник – Министерството за правда му престанува користењето на недвижната ствар – приземје на колективна зграда на бул. „Јане Сандански“ бр.12- Скопје лоциран на КП бр.302/24, КО Кисела Вода 2, евидентиран во имотен лист во сопственост на Република Македонија и тоа во вкупна површина од 609м².

Недвижната ствар од став 1 на овој член се дава на користење на Академија за обука на судии и јавни обвинители за вршење дејноста на Академијата.

Член 2

Примопредвањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука да се изврши помеѓу Министерството за правда и Академија за обука на судии и јавни обвинители во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3356/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1372.

Врз основа на член 102, став 1 Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/00, 49/03 и 113/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
ПРВА ГОДИНА НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ
ВО ТЕТОВО НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ВИ-
СОКО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЕДИЦИН-
СКИ СЕСТРИ, ВО УЧЕБНАТА 2006/2007 ГОДИНА**

1. Бројот на студенти за запишување во прва година на Државниот универзитет во Тетово на Студиската програма за високо стручно образование за медицински сестри, во учебната 2006/2007 година, чие образование

се финансира од Буџетот на Република Македонија, изнесува 30 студенти, соодветно на предложениот број во Предлог конкурсот за запишување нови студенти за академската 2006/2007 година на студиската програма за високо стручно образование за медицински сестри.

2. Бројот на студенти за запишување во прва година во државна квота на студиската програма од точка 1 на оваа одлука, треба да е во сооднос најмногу 1:1 со студентите запишани во квотата со кофинансирање.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3228/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1373.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА****Член 1**

Со оваа одлука се основа Центар за стручно образование и обука, како јавна установа за стручно образование и обука, со седиште во Скопје.

Член 2

Центарот за стручно образование и обука (во натамошниот текст: Центарот) работи под назив Центар за стручно образование и обука.

Член 3

Центарот ги врши работите утврдени во член 32 од Законот за стручно образование и обука (во натамошниот текст: Законот).

Член 4

Работите од својата дејност Центарот ги врши преку сектори и одделенија утврдени со статутот.

Член 5

Средствата за работа на Центарот се обезбедуваат согласно член 38 од Законот.

Член 6

Управниот одбор на Центарот ќе се конституира во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Управниот одбор на Центарот ќе го распише јавниот оглас за избор на директор на Центарот во рок од 30 дена од денот на неговото конституирање.

Член 7

Статутот на Центарот Управниот одбор ќе го донесе во рок од 30 дена од денот на неговото конституирање, согласно Законот.

Член 8

Уписот на Центарот во Централниот регистар ќе се изврши во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука вработените во Бирото за развој на образованието кои работат на работите на стручното образование и обука продолжуваат со работа како вработени во Центарот.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука средствата, опремата, инвентарот и документацијата поврзана со работата на вработените од став 1 на овој член ги презема Центарот.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-3220/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1374.

Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со ствари-те на државните органи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Со оваа одлука, недвижните ствари-објекти и земји-ште на Караула „Скочивир”, лоцирани на КП бр.1047, КО Скочивир, сопственост на Република Македонија, кои ги користи Министерството за одбрана, се даваат во закуп без надомест, на Здружението на граѓани „18-ти Август” – Скопје.

Член 2

Недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука се даваат во закуп без надомест за период од 10 години, од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Предавањето и приемот на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за одбрана и Здружението на граѓани „18-ти Август” – Скопје.

Член 4

Начинот и условите на користењето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, ќе се утврдат со договор склучен помеѓу Министерството за одбрана и Здружението на граѓани „18-ти Август” – Скопје.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-3385/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1375.

Врз основа на член 20, став 1, а во врска со член 16 став 2 од Законот за користење и располагање со ствари-те на државните органи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижната ствар, Домот на Армијата на Република Македонија во Крива Паланка, во површина од 419 м2 под зграда и дворно место во површина од 934 м2, лоциран на КП бр. 2126 за КО Крива Паланка, евидентиран во Имотен лист бр. 1576 на Државниот завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар, Крива Паланка, сопственост на Република Македонија, на кој право на користење има Министерството за одбрана.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на времено користење без надомест на Општина Крива Паланка за временски период од 30 години, заради реализација на Планот за концептуална и наменска употреба на зградата на Домот на Армијата на Република Македонија за потребите на Општината, заради зачувување и развој на старите културни вредности во Општината, со услов за преземање на 1 (еден), работник од Министерството за одбрана.

Член 3

Предавањето и приемот на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Општината Крива Паланка.

Склучувањето на договорот за давање на времено користење на недвижната ствар-Домот на Армијата, ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Општината Крива Паланка.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-3378/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1376.

Врз основа на член 52, став 1 и став 2, алинеја 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВARI ВО ЗАКУП СО УСЛОВ

Член 1

Со оваа одлука, недвижните ствари-објектот на Планинарскиот дом „Лисец“ во површина од 269 м2 и земјиште во површина од 5233 м2, лоцирани на КП бр.39 за КО Градец, евидентирани во Имотен лист бр.580, сопственост на Република Македонија, на кој право на користење има Министерството за одбрана, се даваат во закуп на Општината Винаца со услов за користење на недвижните ствари за потребите на локалната самоуправа.

Член 2

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава во закуп без надомест, за период од 10 години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Општината Винаца се обврзува во случај на потребите на одбраната на Република Македонија недвижните ствари од член 1 на оваа одлука, во рок од 48 часа од приемот на барањето, да ги предаде на Министерството за одбрана.

Член 4

Начинот и условите за користењето на недвижните ствари од член 1 на оваа одлука ќе се утврдат со договор што ќе се склучи меѓу Министерството за одбрана и Општината Винаца.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.19-3379/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1377.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2006 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА
ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ
СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за давање на трајно користење на движни ствари без надомест, меѓу Министерството за одбрана и ЈЗО Психијатриска болница „Скопје“ - Скопје, и тоа:

- лонец од 50 литри..... 10 парчиња
- тава..... 5 парчиња
- шпорет електричен со 4 плочи..... 1 парче
- кревет војнички со душек..... 30 парчиња
- столица трпезариска..... 36 парчиња и
- маса трпезариска..... 10 парчиња.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.19-3384/1
25 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1378.

Врз основа на член 40 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4 јули 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ
НА ПРОСТОРОТ**

1. Ибраим Ферати се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за планирање на просторот се именува Ваљбен Мустафа, државен советник во Министерството за транспорт и врски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2257/2
4 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1379.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005 и 35/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јули 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ
ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ МУЗИЧКО-БАЛЕТСКИ
УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „ИЛИЈА НИКОЛОВСКИ
ЛУЈ“ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Училишниот одбор на Државниот музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ - Скопје се именуваат:

- д-р Мито Златаноски, професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,

- Зоран Иванов, дипл. новинар,
- м-р Блерим Груби, професор на Државниот универзитет-Тетово.

2. Со именувањето на новите членови на Училишниот одбор на Државниот музичко-балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ - Скопје на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2853/3
14 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1380.

Врз основа на член 88 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005 и 35/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јули 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ
ОДБОР НА ДРЖАВНОТО УЧИЛИШТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА
НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР
ВЛАХОВ“ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Училишниот одбор на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје се именуваат:

- Трајко Трајчевски, вработен во Државното средно училиште за деца со оштетен слух „Партенија Зографски“ - Скопје,

- Славе Ивчевски, вработен во Државното средно училиште за деца со посебни потреби „Св. Наум Охридски“ - Скопје,

- Муса Зука, вработен во Бирото за развој на образованието.

2. Со именувањето на новите членови на Училишниот одбор на Државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ - Скопје, на досегашните членови им престанува мандатот.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3301/2
14 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1381.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005 и 37/2006) и член 103 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2006-Пречистен текст), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јули 2006 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО НА
ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Елена Малинкова се разрешува од должноста секретар на Секретаријатот за законодавство на Владата на Република Македонија, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3260/1
14 јули 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА**1382.**

Прз основа на член 196 став 3 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2002, 98/2002, 25/2003, 71/2003 и 112/2005), министерот за одбрана донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ПРОВЕРКА НА
ФИЗИЧКАТА СПОСОБНОСТ ЗА СЛУЖБА ВО
АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВОЈНИЦИ И ВОЕНИТЕ
СТАРЕШИНИ**

Член 1

Во Правилникот за одржување и проверка на физичката способност за служба во Армијата на Република Македонија на професионалните војници и воените старешини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2003), во членот 3 во ставот 1, зборовите „една дополнителна проверка“, се заменуваат со зборовите „две дополнителни проверки“.

По алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:
“ - прва дополнителна проверка во месец јуни”.

Во алинејата 3 која станува алинеја 4, пред зборот “дополнителна” се додава зборот “втора”.

Во ставот 2 зборовите “Дополнителна проверка се спроведува” се заменуваат со зборовите “Дополнителните проверки се спроведуваат”.

Во ставот 3, по зборот “лекар” се додаваат зборовите “како и за воените лица кои на првата и втората редовна проверка не го положили тестот”.

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

“Проверката на физичката способност на воените лица во Министерството за одбрана, во Генералштабот на Армијата и во потчинетите единици и команди на Генералштабот на Армијата, се спроведува по наредба на началникот на Генералштабот на Армијата.

Проверката од став 1 на овој член, се спроведува од комисија формирана од страна на началникот на Генералштабот на Армијата.

Проверката на физичката способност на воените лица во командите на ниво бригада - баталјон, како и во воените единици, се спроведува по наредба на командантот на нивната претпоставена команда.

Проверката од став 3 на овој член, се спроведува од комисија формирана од страна командантот на нивната претпоставена команда.

Комисиите за проверка на физичката способност на воените лица од ставовите 2 и 4 на овој член се состојат од:

- одговорен старешина (офицер или подофицер);
- надгледувач на настанот;
- бројачи;
- демонстратор и
- персонал за поддршка (санитетска екипа).“

Член 3

Во членот 6 во став 1, по зборот „првата“, запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите „и дополнителната“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Доколку военото лице по препорака на лекар специјалист е ослободено од дисциплината трчање на 3200 метри, а на редовните и на дополнителните проверки ги исполнило нормите во дисциплините склекови и стомачни, му се дава можност дисциплината трчање на 3200 метри, да ја замени со која било дисциплина од алтернативниот тест и тоа:

- возење ергометар или велосипед на 10 км;
- пешачење на 4 км.”

Ставот 3 се брише.

Член 4

Во членот 7 став 2 алинеја 2, по зборот “намени” се додаваат зборовите “и на Ренцеровскиот баталјон”.

По ставот 2, се додава нов став 3 кој гласи:

“Алтернативните тестови се бодуваат со 60 бодови за воените лица од став 2 алинеја 1 на овој член и 80 бодови за воените лица од став 2 алинеја 2 на овој член, за исполнета норма од која било дисциплина од истиот тест.”

Член 5

Во членот 8, зборовите “дополнителната проверка” се заменуваат со зборовите “дополнителните проверки.”

Член 6

Во членот 10 во став 2, зборот “Комисијата” се заменува со зборот “комисиите”, а зборовите “го доставува” се заменуваат со зборовите “ги доставуваат”.

Член 7

Во членот 11 став 2 под б), по зборот “намени”, се додаваат зборовите “и на Ренцеровскиот баталјон”.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

“Военото лице го положил тестот ако во текот на годината положи две проверки.

По исклучок од став 3 на овој член, военото лице го положил тестот и доколку положи една проверка, ако во периодот кога се спроведува проверката:

- било упатено на служба во странство во воени претставништва, воени мисии и штабови на НАТО и други меѓународни организации и воени единици, или
- било на боледување.”

Член 8

Членот 12, се менува и гласи:

“Со степен “не задоволува” за физичката способност се оценуваат и воените лица кои не се јавиле на било која проверка во определените термини за проверка или се наоѓале на боледување, а немаат наод, оценка и мислење за здравствената способност од Военото лекарската комисија.”

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-3095/4
25 јули 2006 година
Скопје

Министер за одбрана,
Јован Манасијевски, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1383.

Согласно член 22 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 81/2005), министерот за животна средина и просторно планирање, во согласност со министерот за економија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот за здравство, донесе

**НАРЕДБА
ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА УПОТРЕБУВАНИ
ФРИЖИДЕРИ, ЗАМРЗНУВАЧИ ИЛИ ДРУГИ УРЕ-
ДИ ЗА ЛАДЕЊЕ ИЛИ ЗАМРЗНУВАЊЕ И УВОЗ
НА СУПСТАЦИИТЕ ШТО ЈА ОСИРОМАШУ-
ВААТ ОЗОНСКАТА ОБВИВКА**

Член 1

Со цел да се придонесе кон глобалните напори за заштита на озонската обвивка, како и да се спречи загрозувањето на животната средина, природата и здравјето на луѓето, со оваа наредба се забранува:

1. Увоз на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка од Анекс А, Група I од Монреалскиот протокол за супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен лист на СФРЈ“ бр. 16/90), и тоа:

- Трихлорофлуорометан (CFC-11)
- Дихлородифлуорометан (CFC-12)
- Трихлорофлуороетан (CFC-113)
- Дихлоротетрафлуороетан (CFC-114)
- Хлоропентафлуороетан (CFC-115)

2. Увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење и замрзнување кои содржат супстанции од точка 1 од овој член.

Член 2

Се задолжува Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно законските прописи да ги преземе сите неопходни мерки за спроведување на наредбата.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува за увоз на употребувани фрижидери, замрзнувачи или други уреди за ладење и замрзнување од член 1 точка 2 од оваа наредба од 01.01.2007 година, а за увоз на супстанции од член 1 точка 1 од оваа наредба од 01.01.2009 година.

Министер
за животна средина и
просторно планирање,
д-р **Зоран Шапуриќ**, с.р.

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Садула Дураку, с.р.

Министер
за економија,
Фатмир Бесими, с.р.

Министер
за здравство,
д-р **Владо Димов**, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 103.

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04), директорот на Дирекцијата за заштита и спасување донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР И СПАСУВАЊЕ НА ЛУЃЕ И ИМОТ КАКО И СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР И СПАСУВАЊЕ НА ЛУЃЕ И ИМОТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува Програмата за оспособување на раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот како и составот на Комисијата за полагање на стручен испит за раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот.

Член 2

Комисијата за полагање на стручен испит се состои од претседател, два члена и нивни заменици. За вршење на административните работи има и секретар на комисијата.

Претседателот и членовите на комисијата, како и нивните заменици, се определени од директорот на Дирекцијата за заштита и спасување од редот на вработените во Дирекцијата за заштита и спасување кои работат на работи за заштита и спасување од пожари.

Член 3

Стручниот испит за оспособување на раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот се полага според Програмата за оспособување на раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот која е дадена во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1756/1

21 јули 2006 година на Дирекција за заштита и спасување,
Скопје

Директор

Киро Атанасов, с.р.

П Р О Г Р А М А ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ НА АКЦИЈА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР И СПАСУВАЊЕ НА ЛУЃЕ И ИМОТ

Програмата за оспособување на раководител на акција за гасење на пожар и спасување на луѓе и имот се состои од два дела и тоа:

1. Прописи со кои е уредена заштитата од пожари:
1. Закон за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04 и 49/04);
2. Закон за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04);
3. Закон за превоз на опасни материи („Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ бр. 27/90 и 45/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 12/93);
4. Закон за складирање и заштита од запални течности и гасови („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 15/76, 51/88, 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 12/93);
5. Закон за заштита од експлозивни материи („Службен весник Социјалистичка Република Македонија“ бр. 4/78, 10/78, 51/88, 36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ 12/93);
6. Уредба за спроведување на заштита и спасување од пожари („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/05);
7. Правилник за посебни мерки за заштита на шумите од пожари („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/01);
8. Правилник за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/06) и
9. Правилник за правилата за вршење на службата, како и минималните критериуми за сместување, техничката опрема и средствата за гасење на пожари со кои треба да располагаат противпожарните единици („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/06);

II. Стручно технички дел:

А) Противпожарна превентива

1.Топлина:

- 1.1 Пренесување на топлина;
2. Палење и согорување:
- 2.1 Оксидациони процеси;
- 2.2 Процес на согорување;
- 2.3 Услови за почеток на согорувањето;
- 2.4 Горливи матери;
- 2.5 Температура на samozапалливост;
- 2.6 Кислород;
- 2.7 Други фактори кои влијаат на согорувањето;
- 2.8 Согорување на гасовите;
- 2.9 Согорување на цврстите материи;
- 2.10 Согорување на течностите;
- 2.11 Потполно и непотполно согорување;

3. Причини за пожари: отворен пламен, искри, топлина и триење, хемиски реакции, природни појави, електрична струја, статистички електрицитет и градежни недостатоци;

4. Експлозии;

4.1 Експлозии на гасови;

4.2 Експлозии на прашини;

4.3 Компримирани гасови;

5. Градежни мерки на заштита од пожар;

6. Технички мерки за заштита од пожари;

7. Превентивна заштита од пожари во индустријата;

7.1 Хемиска индустрија;

7.2 Нафтена индустрија;

7.3 Дрвна индустрија;

7.4 Прехранбена индустрија;

7.5 Текстилна индустрија;

7.6 Индустрија за кожи и гуми;

7.7 Метално преработувачка индустрија;

8. Складишта и

9. Земјоделие и шумарство;

Б) Противпожарна тактика

1. Дефиниција на пожар и класификација на пожарите:

1.1. Класификација на пожарите според фазите на развојот;

1.2. Класификација на пожарите според видот на горивите материји;

1.3. Класификација на пожарите според местото на настанување и според обемот и големината;

2. Фактори кои влијаат на развојот и ширењето на пожарот:

2.1. Развој на пожарот на отворен простор;

2.2. Развој на пожар во затворен простор;

3. Методи на гаснење пожари:

3.1. Гаснење на пожар со ладење;

3.2. Гаснење на пожар со угушување и со херметичко затворање на просторот;

3.3. Гаснење на пожарот со прекин на доводот на горивата материја во зоната на горењето;

3.4. Гаснење на пожар со остранување на горивите материји од зоната на пожарот;

4. Средства за гаснење пожар:

4.1. Водата како средство за гаснење пожар;

4.1.1. Тактичка употреба на водата како средство за гаснење пожари;

4.1.2. Тактична примена на млазевите вода;

4.2. Пената како средство за гаснење на пожари и гаснење пожари со пена;

4.3. Јаглендиоксид како средство за гаснење пожари;

4.4. Прашак "S" за гаснење на пожари;

4.5. Халони за гаснење на пожари;

5. Организација на службата на гаснење пожари;

6. Основни тактички дејства при гаснење на пожари:

6.1. Примање на пријави за пожар, поаѓање и возење до местото на пожарот;

6.2. Подготовка за интервенција и поставување на справите;

6.3. Извидување на пожарот;

6.4. Спасување на луѓе и движни ствари;

6.5. Раководење со гаснењето на пожарот;

6.6. Проценка на ситуацијата, одлучување и планирање на акцијата за гаснење на пожарот;

6.7. Снабдување со вода при гаснење на пожари;

7. Избор на тактика за гаснење на пожари;

8. Тактички можности и тактички настапи на против пожарните единици;

9. Гаснење на пожар во затворен простор;

9.1. Влегување и ориентација во зачадени простории;

9.2. Гаснење на пожар во станбени згради;

9.3. Гаснење на подрумски пожари;

9.4. Гаснење на пожар во болници;

9.5. Гаснење на пожар на електрични уреди и постројки;

10. Гаснење на пожар во индустриски објекти;

11. Гаснење на пожар на театри, кина и училишта;

12. Гаснење на пожар на цврсти материји;

13. Гаснење на пожар на запаливи течности;

14. Гаснење пожар на садови под притисок;

15. Гаснење на димоводни канали;

16. Гаснење пожар на отворен простор-шумски и пожари на земјоделски површини;

17. Гаснење на пожар во радиоактивна средина;

18. Опасности кои се јавуваат при гаснење на пожарите и

19. Анализа на интервенциите на гаснење пожари;

В) Противпожарна техника

1. Лична пожарникарска опрема: шлем, работен ремен со прибор, заштитен мантил, заштитна маска и пожарникарско јаже;

2. Противпожарни црева-усисни и потисни;

3. Спојки за црева и клуч за спојки;

4. Подврски, држачи и носачи за црева;

5. Цревни витла;

6. Млазници за вода: обични, универзални, монсун, монитори и други;

7. Млазници за воздушна пена и пеногенератори;

8. Меѓумешалици, разделници, собирници;

9. Хидрантски продолжеток и клуч за истиот;

10. Противпожарни апарати:

10.1. Противпожарни апарати "S"

10.2. Противпожарни апарати "CO2";

10.3. Противпожарни апарати со халон;

11. Изолациони апарати со компримиран воздух;

12. Опрема за заштита од висока температура;

13. Противпожарни скали:

13.1. Скали кукачи;

13.2. Скали составувачи;

13.3. Скали растегачи;

13.4. Автомеханички скали и платформи;

14. Противпожарни возила: навални, цистерни, хемиски, технички и др.

15. Стабилни инсталации за гаснење на пожари;

16. Преносни противпожарни пумпи;

17. Всисни корпи и длабокоскрачи;

18. Опрема за осветлување - генератори и рефлектори;

19. Опрема за вентилација;

20. Опрема за спасување;

20.1. Отворена спусница;

20.2. Затворена спусница;

20.3. Воздушна перница;

21. Моторни пили за дрво и метал;

22. Хидраулични ножици за сечење и раздвојување;

23. Средства за врски;

24. Опрема за прва помош и

25. Опрема за шумски пожари.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000018798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622

